



Влада на Република Северна Македонија

- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

28 јуни 2021 година

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество („Службен весник на РМ“ бр.98/16 и 164/17 и „Службен весник на РСМ“ бр.97/19 и 116/21), Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија објавува

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

според бројот на добиени гласови за избор на 5 членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областите Земјоделство и рурален развој, Медиуми и информатичко општество, Заштита на животната средина, Спорт и ЕУ интеграции и политики

Поддршка за членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областите Земјоделство и рурален развој, Медиуми и информатичко општество, Заштита на животната средина, Спорт и ЕУ интеграции и политики, согласно Јавниот повик објавен на 12.5.2021 година и Извештајот за пријавени организации со кандидати со јавниот повик за гласање објавени на 7.6.2021 година, добија следните кандидати:

11. Земјоделство и рурален развој	
1	Лилјана Јоноски, Рурална коалиција Куманово, поддржана од 13 организации: <ul style="list-style-type: none">- Здружение на граѓани за локален и рурален развој Тетово (32-42/2);- Локална акциска група Бојмија (32-42/4);- Фондација за локален развој и развој на информатички технологии-Гевгелија (32-42/5);- Здружение Граѓански центар за одржлив развој ЕГРИ Крива Паланка (32-42/6);- Здружение РУРАЛЕН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЦЕНТАР Прилеп (32-42/9);- Здружение на жени фармери Моја Фарма Гостивар (32-42/10);- Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови „Хорти Еко“ Струмица (32-42/13);- Здружение Институт за развој на заедницата Тетово (32-42/21);- Здружение „Чиста вода здрава храна“Дебар (32-42/23);- Мрежа на млади фармери – ММФ Дебарца (32-42/29);- Сојуз на здруженија за рурален развој Мрежа на лагови Кривогаштани (32-42/34);- Здружение за рурален развој Локална акциона група АГРО ЛИДЕР Кривогаштани (32-

	42/36); - Слоу Фуд Македонија-Битола (32-42/43).
2	Несим Велиу, Здружение на граѓани Центар за развој на земјоделие ЕКО ПРОДУКТ Тетово, поддржан од 0 организации:
	- Нема гласови за кандидатот
13. Медиуми и информатичко општество	
3	Никола Додов , Здружение за поттикнување и промоција на информатиката Асоцијација на студенти информатичари Скопје, поддржан од 4 организации:
	- Студентски Парламент на Факултет за електротехника и информациски технологии-Скопје (32-42/28); - Студентски Парламент на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство (32-42/37); - Здружение за развој на општеството-социјалните иновации „ВАКЕ УП“ Скопје (32-42/39); - Здружение за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје (32-42/44).
4	Христо Петрески, Фондација за културна и научна афирмација и презентација Македонија презент Скопје, поддржан од 1 организација:
	- Здружение за уметност, култура и заштита на културно наследство РИЗНИЦА – Куманово (32-42/26).
14. Заштита на животната средина	
5	Слаѓана Стаменкова, Здружение на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН Скопје, поддржана од 0 организации:
	- Нема гласови за кандидатот
15. Спорт	
6	Драгица Костадиновска , Здружение мултиетничка организација за интернационални култури Мозаик Меик Скопје, поддржана од 3 организации:
	- Здружение за поттикнување и промоција на информатиката „Асоцијација на студенти и информатичари“ Скопје (32-42/38); - Здружение за општествена грижа и владеење на правото „Урбано општество“ Скопје (32-42/42); - Здружение на граѓани Доверба Куманово (32-42/45).
7	Дејанчо Здравков, Македонска асоцијација за Бочија Штип, поддржан од 0 организации:
	- Доставен е глас од 1 организација што се смета за неважечки
16. ЕУ интеграции и политики	
8	Марија Сулејманова, Институт за истражување и анализа на политиките Ромалитико Скопје, поддржана од 0 организации:
	- Доставени се гласови од 8 организации што се сметаат за неважечки
9	Оливер Ромевски, Здружение на граѓани МЛАДИНСКИ ФОРУМ ЗА СОРАБОТКА Скопје, поддржан од 0 организации:
	- Нема гласови за кандидатот

За неважечки се сметаат гласовите на следните организации:	
Во образецот за гласање дадена е поддршка на повеќе од еден кандидат	<ul style="list-style-type: none"> - Здружение за подобрување на животот на граѓаните КРУНА ПЛУС Радовиш (32-42/32); - Здружение за екологија и туризам “ЕКОТУРИЗАМ 2016“ Охрид (32-42/16); - Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби “Бравура Кооператива“ Делчево (32-42/33); - Здружение за социјални иновации и одржлив развој РАДАР Скопје (32-42/35)
Областа на дејствување на организацијата не е идентична со областа на кандидатот или од доставената документација не може да се утврди областа на дејствување	<ul style="list-style-type: none"> - Здружение на жени Житоше (32-42/3); - Регионална ромска образовна младинска асоцијација ПРОМА Кратово (32-42/7); - Иницијатива за развој и инклузија на заедниците Скопје (32-42/8). - Здружение Радика Де Дебар (32-42/11); - ЕПЛ ТРИ Здружение за напредок, поддршка и одржлив развој на жени Скопје (39-42/12); - Здружение за развој МЛАДИ ЗА ЈАВЕН ИНТЕРЕС Дебар (32-42/15); - Здружение Иницијатива за Економски Развој на Ромите РЕДИ Скопје (32-42/17); - Феријален центар Велес (32-42/19); - Здружение за инклузија, креативност и иницијативи Интеракција Плус (32-42/24); - Здружение на граѓани СПЕКТРУМ ПЛУС – Штип (32-42/27); - Женска акција Радовиш (32-42/31) - Здружение на граѓани „СМАРТ АП-Лабораторија за социјални иновации“ Скопје (32-42/40); - Здружение Мултиетничка организација за интернационални култури Мозаик МЕИК Скопје (32-42/41); - Здружение за Македонско-Бугарско пријателство (32-42/46).
Организацијата го остварила своето право на глас во периодот од 14 до 29.04.2021 година и гласот се сметал за важечки	<ul style="list-style-type: none"> - Здружение за промовирање на современи образовни процеси “КИМАТИКА” (32-42/14); - Стрип Центар на Македонија – Велес (32-42/18). - Здружение на граѓани „Ромска сила“ Велес (32-42/20); - Здружение на граѓани „Бирлик Јекипе” Велес (32-42/22); - Здружение за општествен развој „Галеби 2001“ Чашка (32-42/25); - Здружение на Јавни Службеници на Северна Македонија Прилеп (32-42/30).

Ќе се повтори Јавниот повик за избор на членови на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областите:

- Заштита на животната средина и
- ЕУ интеграции и политики.